

ФАКТИ КОМ ДООЕЛ ДЕБАР INFOSHQIP.COM



Понудата за Политички Маркетинг, за
Предvremeni Parlamentarni Izbori – 2020.

INFOSHQIP.com

I SAKTË, I SHPEJTË, I PAVARUR



Lexoje në çdo **vend**, në çdo **moment**.

3A INFOSHQIP

ОСНОВАНО ВО 1 АВГУСТ, 2016



Infoshqip.com е информативен портал на албански јазик, претежно фокусиран со покривање на вести и информации од Македонија. Порталот Infoshqip.com е основан на 01 Август, 2016 со цел да биде доверена медија, политички непристрасен, независен секогаш со цел и со чесност са го одвива задачата на еден сакан медиум за албанските читатели.

Од основањето, со докажаниот професионализам и навремено покривање на сите настани, InfoShqip стана еден од најпосетуваниите портали во Македонија и портал со најмногу социјални активности во Facebook со (likes/shares/comments) во споредба со нашите конкуренти, управуван од еден професионален стаф кој овозможуваат статистиките да се движат позитивно секој ден, во едно, ние сме првите во спроведувањето на најновите трендови на информативна технологија.

Infoshqip.com за предвремените парламентарните избори нуди простор за платено политичко рекламирање за време на целата изборна кампања.

Некои се причините зошто треба да рекламирате во Infoshqip.com:

- Околу 2 милиони посетители месечно
- Околу 8 милиони прелистувања месечно
- Над 350.000 следувачи во нашите страници во Facebook
- Посетители на сите возрасти и полови врз основа на видот на информациите кои ги нуди порталот;
- Рекламни простори во највидливите места на порталот;
- Порталот Infoshqip.com, од мерачот на посетите Alexa.com, се рангира како напосетуваниот портал во Македонија;
- Преку платформата за управување на рекламите вие можете да ги следите статистиките на вашата кампања;

АДРЕСА: АНЃЕЛЕ ОБОЧКИ, БР. 35 ДЕБАР

ЖИРОСМЕТКА БР: 300170000027333 | ДЕПОНЕНТ: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

TEL: +389-78-241791 | EMAIL: PRESS@INFOSHQIP.COM

ПОНУДАТА ЗА ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2020

Во прилог, ви ја претставуваме понудата за политички маркетинг за време на изборната кампања за предвремените парламентарни избори, и тоа, понатаму, можете да ги видите позициите на рекламите:

ПОЗИЦИЈА "НОМЕ-AD1"

Реклама со димензии 900x200
Главниот дел од сајтот

14.999 Денари
244 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "НОМЕ-AD2"

Реклама со димензии 900x200
Подоле после категоријата вести

9.999 Денари
162 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "НОМЕ-AD3"

Реклама со димензии 900x200
Средниот дел од сајтот

4.999 Денари
81 Евра
dnevno

АДРЕСА: АНГЕЛЕ ОБОЧКИ, БР. 35 ДЕБАР

ЖИРОСМЕТКА БР: 300170000027333 | ДЕПОНЕНТ: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

TEL: +389-78-241791 | EMAIL: PRESS@INFOSHQIP.COM

ПОНУДАТА ЗА ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2020

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD4"

Реклама со димензии 728x90
Подоле после категоријата спорт

5.999 Денари
97 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD5"

Реклама со димензии 728x90
Подоле после категоријата видео

3.999 Денари
65 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD5"

Реклама со димензии 900x200
Крајниот дел од сајтот

1.999 Денари
32 Евра
dnevno

*ЗАБЕЛЕШКА: Ако ја изберете позицијата на "Home-AD 1, 2, 3" вашата реклама ќе се прикажува само на главната страна на InfoShqip во мобилните уреди и во десктоп.

ПОНУДАТА ЗА ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2020

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD1"

Реклама со димензии 300x600
Во главната страна после
категиријата колумни

Ако ја изберете позицијата
"SIDEBAR-AD1"
вашата реклама ќе се прикажува на
главната страна на InfoShqip.com
како и на sidebar на мобили уреди и
десктоп

19.999 Денари
325 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD2"

Реклама со димензии 300x250
Во главната страна после
категиријата колумни

14.999 Денари
244 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD1"

Реклама со димензии 300x250
Во главната страна после
категиријата економија

9.999 Денари
162 Евра
dnevno

*ЗАБЕЛЕШКА: Ако ја изберете позицијата на "SIDEBAR-AD 2, 3" вашата реклама ќе се прикажува на главната страна на InfoShqip.com како и на крај на секој артикал на мобили уреди и десктоп.

АДРЕСА: АНГЕЛЕ ОБОЧКИ, БР. 35 ДЕБАР

ЖИРОСМЕТКА БР: 300170000027333 | ДЕПОНЕНТ: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

TEL: +389-78-241791 | EMAIL: PRESS@INFOSHQIP.COM

ПОНУДАТА ЗА ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ
ПРЕДВРЕМЕНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 2020

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-VESTI"

Реклама со димензии 300x600
Вашата реклама ќе се појави
само во категоријата вести

4.999 Денари
81 Евра
дневно

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-VESTI"

Реклама со димензии 300x250
Вашата реклама ќе се појави
само во категоријата вести

2.999 Денари
49 Евра
дневно

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-SPORT"

Реклама со димензии 300x600
Вашата реклама ќе се појави
само во категоријата спорт

2.499 Денари
41 Евра
дневно

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-SPORT"

Реклама со димензии 300x250
Вашата реклама ќе се појави
само во категоријата спорт

1.499 Денари
24 Евра
дневно

PR ARTICLE

Цената за PR артиклите е 1999 денари за секој артикал со исклучок на политичка агресивна пропаганда, така што артиклите треба да добиваат претходно одобрување.

VIDEO "SOCIAL MEDIA"

Споделување на видео-реклами во нашата Facebook страна е 5.999 денари

LIVE "SOCIAL MEDIA"

Покривање со ливе-стрим на политичките настани во нашата Facebook страна е 9.999 денари

АДРЕСА: АНГЕЛЕ ОБОЧКИ, БР. 35 ДЕБАР

ЖИРОСМЕТКА БР: 300170000027333 | ДЕПОНЕНТ: КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

TEL: +389-78-241791 | EMAIL: PRESS@INFOSHQP.COM